

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА Археолошки музеј на Македонија-Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.бб, поштенски фах 125, Скопје

Врз основа на членот 22 став (1) точка 1 и став (3) и членот 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 и 27/2016), член 77-а став 1 алинеа 1, став 2, член 77-б, член 77-в став 1, член 77 –г од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013; 44/2014; 61/2015; 154/2015 и 39/2016), Националната Установа „Археолошки музеј на Македонија-Скопје, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

за засновање на работен однос на неопределено време

Националната Установа „Археолошки музеј на Македонија-Скопје“, распишува Јавен Оглас за засновање на работен однос на неопределено време за (9) девет извршители на следните работни места:

- Водич (7 извршители);
- Продавач (1 извршител);
- Кустос за предисториска археологија (1 извршител).

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со законот за работни односи и законот за култура треба да ги исполнуваат и следните посебни услови утврдени во правилникот за систематизација на работни места во НУ Археолошки музеј на Македонија-Скопје:

1.За работното место „Водич“ потребни се следните критериуми: Високо образование, 240 кредити според ЕКТС од следните факултети: Факултет за археологија или историја на уметност, археологија со историја на уметност, Факултет за историски науки.

Кандидатот потребно е да ги достави следните документи:

- Пријава за јавниот оглас;
- Кратка биографија(CV);
- Доказ за завршено соодветно образование (оригинал диплома или заверена на нотар);
- Доказ за работно искуство од 1 година во струката;
- Уверение за државјанство;
- Доказ за познавање на странски јазик (сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат);
- Сертификат за работа со компјутери.

Неделно работно време е 40 часа, во смени. Основна бруто плата е 30, 856 денари.

2.За работното место „Продавач“ потребни се следните критериуми: Средно образование, општа гимназија.

Кандидатот потребно е да ги достави следните документи:

- Пријава за јавниот оглас;
- Кратка биографија (CV);
- Доказ за завршено соодветно образование (оригинал диплома или заверена на нотар);
- Уверение за државјанство;

Неделно работно време е 40 часа, во смени. Основна бруто плата е 22. 111 денари.

3.За работното место „Кустос за предисториска археологија“ потребни се следните критериуми: Високо образование, 240 кредити според ЕКТС од следните факултети: Факултет за археологија или историја на уметност.

Кандидатот потребно е да ги достави следните документи:

- Пријава за јавниот оглас;
- Кратка биографија(CV);
- Доказ за завршено соодветно образование (оригинал диплома или заверена на нотар);
- Уверение за државјанство;
- Доказ за познавање на странски јазик (сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат);
- Сертификат за работа со компјутери.

Неделно работно време е 40 часа, од 08:30 до 16:30 часот. Основна бруто плата е 30,856 денари.

Јавниот оглас ќе трае (15) петнаесет работни дена од денот на неговото објавување. Пријавите со потребната документација е потребно да се достават во затворен плик со назнака „За Јавен оглас“ до Националната Установа „Археолошки музеј на Македонија-Скопје“ преку пошта на адреса „Кеј Димитар Влахов бб, поштенски фах 125, Скопје или во архивата на Националната установа „Археолошки музеј на Македонија-Скопје“

Некомплетна и ненавремена документација нема да биде предмет на разгледување при изборот на кандидатите. За резултати од конкурсот, кандидатите ќе бидат известени по писмен пат или електронски по е-маил адреса.

Национална Установа Археолошки музеј на Македонија-Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бб, поштенски фах 125,Скопје

Директор
Весела Честоева